

Врз основа на член 41-а алинеја 4 од Законот за заштита на личните податоци (Службен весник на Р. Македонија бр.7/05, 103/08, 124/10, 135/11 и 43/14) и одредбите од Правилникот за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор (Службен весник на Р. Македонија бр. 158/10) и член 10, став 3 од Статутот на Универзитетот на Југоисточна Европа, Извршниот комитет на Одборот на Универзитетот на ЈИЕ на состанокот одржан на 15.03.2014 година го усвои следниов

## **ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕО НАДЗОР ВО УНИВЕРЗИТЕТОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА**

### **Основна одредба**

#### **Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на видео надзор во просториите на Универзитетот на Југоисточна Европа (во натамошниот текст: УЈИЕ) кој се јавува во својство на контролор, како и техничките и организациските мерки кои се применуваат за обезбедување тајност и заштита на личните податоци преку вршењето на видео надзорот, рокот на чување на видео записите, начинот на бришење како и начинот на правење на сигурносна копија и права и обврски на овластените лица кои имаат пристап до системот за вршење на видео надзор.

### **Опис на системот за вршење на видео надзор**

#### **Член 2**

Видео надзорот се врши преку камери поставени во просториите на УЈИЕ при што истите се насочени само кон критичните простори во УЈИЕ.

Снимките од камерите се чуваат на *DVR* уред во централната просторија за сервери на УЈИЕ при што овластеното лице од Службата за обезбедување може да пристапува кон овие видео материјали.

Снимките направени од видео надзорот се чуваат на хард дискот на *DVR* уред во во централната просторија за сервери на УЈИЕ.

### **Цел за вршење на видео надзор**

#### **Член 3**

Видео надзорот се врши со цел да се обезбеди:

- заштита на сопственоста и
- обезбедување на контрола над влегувањето и излегувањето од службените простории на УЈИЕ.

## **Периодична оценка**

### **Член 4**

УЈИЕ на секои две години врши периодична оценка на постигнатите резултати од системот за вршење на видео надзор, а особено за:

- понатамошна потреба од користењето на системот за вршење на видео надзор;
- целта, односно целите за вршење на видео надзор;
- можни технички решенија за замена на системот за вршење на видео надзор;
- статистички показатели за пристапот до снимките направени од видео надзорот и
- начинот на искористување на снимките.

За извршената периодична оценка од став 1 на овој член УЈИЕ изработува извештај кој е составен дел на документацијата за воспоставување на системот на вршење на видео надзор.

## **Обработка на лични податоци**

### **Член 5**

Преку системот за вршење на видео надзорот се обработуваат следните категории на лични податоци:

- физички и физиолошки изглед на странките кои влегуваат и излегуваат од простории на УЈИЕ и
- физички и физиолошки изглед на вработените во УЈИЕ.

## **Технички мерки**

### **Член 6**

УЈИЕ ги обезбедува следните технички мерки за тајност и заштита на обработката на личните податоци преку системот за вршење на видео надзор и тоа:

1. единствено корисничко име за секое овластено лице;
2. лозинка креирана од секое овластено лице, составена од комбинација на најмалку осум алфанумерички карактери (од кои минимум една голема буква) и специјални знаци;
3. корисничко име и лозинка која овозможува пристап на овластеното лице до системот за видео надзор во целина или до поединечни апликации;
4. автоматизирано одјавување од системот за видео надзор после изминување на определен период на неактивност (не подолго од 15 минути) и за повторно активирање на системот потребно е одново внесување на корисничкото име и лозинката;
5. автоматизирано отфрлање од системот за видео надзор после три неуспешни обиди за најавување (внесување на погрешно корисничко име или лозинка);
6. софтверска заштитна мрежна бариера (“фајервол”) или рутер помеѓу системот за видео надзор и интернет или било која друга форма на надворешна мрежа, како заштитна мерка против недозволени или злонамерни обиди за влез или пробивање на системот;
7. приклучување на системот за видео надзор на енергетска мрежа преку уред за непрекинато напојување.

## **Организациски мерки**

### **Член 7**

УЈИЕ ги обезбедува следните организациски мерки за тајност и заштита на обработката на личните податоци преку системот за видео надзорот и тоа:

1. ограничен пристап или идентификација за пристап до системот за видео надзор, така што само овластени лица на УЈИЕ може да имаат пристап до системот за видео надзор;
2. секое овластено лице има ограничен пристап до системот за видео надзорот во однос симнување и снимање на видео записите;
3. уништување на видео записите по истекот на рокот за нивно чување и
4. почитување на техничките упатства при инсталирање и користење на опрема за вршење на видео надзор.

Вработеното лице кое ги врши работите за човечки ресурси го известува администраторот на информацискиот систем за вработувањето или ангажирањето на секое овластено лице со право на пристап до системот за вршење на видео надзор, за да му биде доделено корисничко име и лозинка, како и за престанок на вработувањето или ангажирањето за да му бидат избришани корисничкото име и лозинката, односно заклучени за натамошен пристап.

Известувањето од ставот 2 на овој член се врши и при било кои други промени во работниот статус или статусот на ангажирањето на овластеното лице што има влијание врз нивото на дозволения пристап до информацискиот систем.

### **Евидентирање на пристапот и увидот**

#### **Член 8**

За пристапот и увидот до личните податоци обработени преку системот за вршење на видео надзор УЈИЕ води евиденција, која ги содржи следните податоци:

- име и презиме на овластеното лице;
- датум и време на пристапување;
- цел за пристапување;
- датум и час на направената снимка до која се пристапува;
- датум и време, назив и седиште на корисникот на кого му е дадена снимката од видео надзорот;
- вид на медиум во кој е содржана снимката на видео надзорот.

### **Овластени лица за обработка на лични податоци преку системот за вршење на видео надзор**

#### **Член 9**

Пристап и увид до личните податоци обработени преку системот за вршење на видео надзор имаат овластените лица за вршење на контрола на критичните простори во УЈИЕ и администраторот на информацискиот систем.

Овластените лица од став 1 на овој член пред нивното отпочнување со работа или пред пристапот до системот за вршење на видео надзор, своерачно потпишуваат Изјава за тајност и заштита на личните податоци преку системот за вршење на видео надзор.

Образецот на Изјавата од став 2 на овој член е составен дел на овој правилник (Образец бр.1).

## **Рок на чување на снимките од видео надзорот**

### **Член 10**

Снимките направени од видео надзорот се чуваат на хард дискот на персоналниот компјутер каде што пристап имаат само и администраторот на информацискиот систем и овластените лица за контрола на критичните простори во УЈИЕ.

Снимките направени при вршење на видео надзорот се чуваат 30 дена при што истите по истекот на рокот автоматски се бришат од хард дискот на кој што се чуваат.

Снимките од видео надзорот може да се чуваат и во подолг временски период, од периодот наведен во став 2 на овој член ако е потребно согласно закон, но не подолго од исполнување на целите.

## **Известување за вршење на видео надзор**

### **Член 11**

Во критичните простори во УЈИЕ на видливо и јасно место е истакнато известување дека се врши видео надзор кое содржи:

- дека се врши видео надзор;
- за името на контролорот кој го врши видео надзорот и
- за начинот на кој може да се добијат информации за тоа каде и колку време се чуваат снимките од системот на видео надзорот.

Известувањето од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник (Образец бр.2).

## **Технички спецификации на опремата**

### **Член 12**

За вршење на видео надзор се користи систем кој е составен од 53 статични камери кои обезбедуваат максимална резолуција на снимање од *2M pixel*, при што истите вршаат 24 часа снимање без можност за фокусирање (зумирање) и содржаат поддршка за снимање во затемните простории.

Во системот на видео надзорот се пристапува од две работни станици и тоа преку персоналниот компјутер во Службата за обезбедување.

## **План за поставеноста на системот за видео надзорот**

### **Член 13**

Графичкиот приказ за поставеноста на системот за видео надзор, просторот каде се врши видео надзорот, аголот на покриеност на просторот опфатен со видео надзорот, како и карта со локацијата на местото каде што е поставена камерата се содржани во Планот кој е составен дел на овој правилник (Прилог бр.1).

## **Супсидијарна примена**

### **Член 14**

При обработката на личните податоци преку системот за вршење на видео надзор соодветно се применуваат и другите одредби од Правилникот за техничките и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци (Службен весник на Р. Македонија бр. 38/09 и 158/10).

## **Завршна одредба**

### **Член 15**

Овој правилник влегува во сила од 01.04.2014 година.

**Образец 1**

Врз основа на одредбите од Законот за заштита на личните податоци (Службен весник на Р. Македонија бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), на ден ....., .20.....година ја давам следната

**ИЗЈАВА**  
**за тајност и заштита на обработката на личните податоци преку системот за**  
**вршење на видео надзор**

Јас ..... долупотпишаниот/ната,  
.....,  
(име и презиме)

..... ВО .....  
согласно  
(работно место) (сектор/одделение)

Правилникот за начинот на вршење на видео надзор во УЈИЕ за заштита на личните податоци, се обврзувам дека:

- ќе ги применувам начелата за заштита на личните податоци при вршењето на видео надзорот;
- ќе ги применувам техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци и ќе ги чувам како доверливи личните податоци, како и мерките за нивна заштита;
- ќе ги применувам техничките и организациските мерки за пристап и увид до личните податоци обработени преку системот за вршење на видео надзор со кој се оневозможува неовластен и неевидентниран пристап и увид до снимките од системот за видео надзор;
- ќе вршам обработка на личните податоци согласно упатствата добиени од контролорот;
- на трети лица надвор од контролорот и на други лица од контролорот нема да издавам било каков личен податок од снимките на видео надзорот или било каков друг личен податок кој ми е достапен и кој сум го дознал или ќе го дознам при вршењето на видео надзорот во контролорот, освен ако со закон поинаку не е предвидено.

Потпис,

.....

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕО НАДЗОР



Објектот е под  
видео надзор

Контролор: \_\_\_\_\_

Информации: \_\_\_\_\_



### План за поставеноста на видео надзорот

1. Видео надзорот се врши преку камери поставени на критичните простори во УЈИЕ при што истите се насочени само за контрола на критичните простори во УЈИЕ.

2. Графички приказ на поставеноста на камерата за вршење на видео надзор:

